

Д-Р ПЕТАР ПОПОВСКИ СО НОВО ДВОТОМНО ИЗДАНИЕ

Култура

КНИГА

Делата на д-р Поповски се темелат на долги и на студиозни истражувања, базирани на факти и на аргументи.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

МАКЕДОНСКАТА ЦРКОВНА ДИПЛОМАТИЈА НИЗ ВЕКОВИТЕ

Неодамна, во хотелот "Холидеј Ин" беше промовирано двотомното издание "Македонската средновековна црковна дипломатија" од авторот д-р Петар Поповски. Домаќин на промоцијата беше директорката на неделникот "Македонско сонце", Елизабета Андоновска, додека за делото и за неговото значење говореа промоторите д-р Михајло Георгиевски, научен соработник и проф. д-р Чедомир Цветановски.

Авторот д-р Петар Поповски досега има објавено низа значајни дела, како "Архимандрит Теофил Аврамов Жунгловски", издадено во 1997 година; "Нострадамус - апокалипсата одбројува", 1999 година; "Георгија Кастриот - Искендер крал на Епир и Македонија и втор Александар Македонски", 2005 година; "Мијаците потомци на античките Македонци и прастари жители на Матија (денешна Албанија)", 2006 година; како и двотомното издание "Крваво досие арнаутскиот геого-милитарски разбојнички тероризам во македонските земји од 1700 до 2002 година", 2007 година; и најновото двотомно издание "Македонската средновековна црковна дипломатија".

"Во изминатиот период - истакна Андоновска на промоцијата - авторот д-р Петар Поповски издаде неколку капитални дела, кои иако предизвикаа негодувања кај некои субјекти, сепак се од големо и пресудно значење за македонската историја. И колку тоа некому да му пречи, сепак стои фактот дека неговите дела се темелат на долги и студиозни истражувања, базирани на факти и на аргументи. Особена чест и задоволство ни е што на последните две капитални двотомни изданија издавачка куќа е ДНИД 'Македонско сонце'. Исто така, да потенцирам дека последните две дела во целост се спонзорирани и

поддржани од нашиот познат хуманист и голем лобист за Македонија, господинот Владимир Ралев, кој на наше големо задоволство денес е присутен на оваа значајна промоција, и би сакале да му се благодариме за несебичната, како материјална, така и морална поддршка. За крај, ќе кажам дека сме горди што постои истражувач и човек како што е г-дин Петар Поповски, кој со своите досегашни дела, а верувам ќе ги има уште, ќе остави голем и траен белег во дооформувањето на вистинската приказна за Македонија, кауза која и ние, односно неделникот 'Македонско сонце' заедно со нашиот основач господинот Горѓија Џорџ Атанасоски ја негуваме и поддржуваме и јавно ја обелоденуваме".

По ова, реч имаше д-р Михајло Георгиевски, кој истакна дека делото е од исклучителна важност за македонскиот народ, за неговата самобитност, особено за достоинството на Македонската православна црква како наследничка на Охридската архиепископија.

"Македонската средновековна црковна дипломатија' е огромен труд и по содржина и по обемност, создаден од нашиот неуморен научен работник д-р Петар Поповски. Делото содржи два тома со повеќе од 1.000 страници исполнети со документи, осврти, заклучоци околу македонската средновековна црковна дипломатија. Во првиот том се зборува за зародишот на македонската црковна дипломатија. Во неа тој на посебен и документарен начин ги изнесува почетоците на македонската дипломатија, која потекнува од времето на



создавањето на првите црковни општини, а тоа е апостолското време кога Светиот апостол Павле ја посетил Македонија и ги основал првите црковни општини", објаснува д-р Георгиевски.

Објаснувајќи ги следните поглавија д-р Георгиевски потенцира дека авторот со чувство на научен ред го забележува историскиот развој на црковната дипломатија сè до денешни дни.

Промоторот проф. д-р Чедомир Цветановски истакна дека оваа книга не е само чиста историографска.

"Оваа книга, насочувајќи се кон дипломатските врски меѓу црковната дипломатија, а поаѓајќи од тоа дека црквата кај нас претставувала цела една народно-духовна институција, во современите научни правни термини може да се каже дека е и државен конститутивен центар. Оваа книга не зборува само за меѓуцрковната дипломатија, туку зборува за меѓународна дипломатија", додава проф. д-р Цветановски.

Збор-два за делото кажа и авторот Поповски, при што му се заблагодари и на господинот Ралев за неговиот придонес за излегување на ова дело на виделина.